



**АГРОЛОЗАР АД,
с.Хамзали БОСИЛОВО**

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2024 година
и

**Извештај на независните
ревизори**

Содржина	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Извештај за финансиска состојба	5
- Извештај за сеопфатна добивка	6
- Извештај за промените во капиталот	7
- Извештај за паричните текови	8
- Белешки кон финансиските извештаи	9
- Прилози	

До:
Акционерите и раководството на
Агролозар АД, с.Хамзали Босилово

Извештај на независните ревизори

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на „Агролозар“ АД, с.Хамзали Босилово (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2024 година и Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Основа за мислење со резерва

Како што е објавено во Белешката 7 кон придружните финансиски извештаи, нето евидентираната вредност на биолошките средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 година изнесува 81.113 илјади денари. Ставките на биолошките средства се иницијално евидентирани по нивната набавна вредност или според цената на чинење намалена за соодветната акумулирана амортизација. Ваквото признавање не е во согласност со прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.7, која бара биолошките средства да се признаваат според нивната објективна вредност, намалена за проценетите трошоци во моментот на продажбата, при што промените во објективната вредност се признаваат како добивки / загуби во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот на нивно настанување. Со оглед на фактот дека Друштвото ја нема утврдено веродостојно и целосно објективната вредност на овие средства како што се бара според МСС 41, ние не бевме во можност да се стекнеме со разумно уверување во однос на тоа дали сметководствената вредност ја одразува нивната објективна вредност.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за ефектите од прашањата на кои што се укажува во поглавјето “Основа за мислење со резерва”, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на „Агролозар“ АД, с.Хамзали Босилово на ден 31 декември 2024 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024.

А&БА Грууп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Дарко Калин

19 јуни 2025



Управител

Дарко Калин

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

АГРОЛОЗАР АД, с.Хамзали БОСИЛОВО

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Белешки	2024	2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5.1	134.133	130.199
Нематеријални средства	6	-	-
Вложување во недвижности	5.2	71.549	73.838
Биолошки средства	7	81.113	85.090
Финансиски средства расположливи за продажба	8	-	6
		286.795	289.133
Тековни средства			
Финансиски побарувања	10	19.057	41.917
Залихи	11	26.235	25.455
Побарувања од купувачи и останати побарувања	12	49.586	33.513
Побарување за данок на добивка		15	-
Парични средства и еквиваленти	13	199	1.463
		95.092	102.348
Вкупно средства		381.887	391.481
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	14	55.473	55.473
Резерви		18.202	17.911
Акумулирана добивка		161.683	160.007
Вкупно капитал		235.358	233.391
Обврски			
Нетековни обврски			
Долгорочни позајмици со камата	15	21.542	33.548
		21.542	33.548
Тековни обврски			
Краткорочни позајмици со камата	15	56.586	41.521
Обврски кон добавувачи и останати обврски	16	68.401	82.947
Обврски за данок од добивка		-	74
		124.987	124.542
Вкупно обврски		146.529	158.090
Вкупно капитал и обврски		381.887	391.481

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени на 4 март 2025 година од раководството на "АГРОЛОЗАР" АД, с.Хамзали БОСЛИОВО и потпишани во негово име од:



Делче Балтовски
Претседател на Управен одбор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината која завршува на 31 декември 2024

Во илјади денари

	Белешки	2024	2023
Приходи од продажба	17	132.787	132.308
Приходи од отпис на обврски спрема добавувачи	18	2.226	13.001
Останати приходи	19	12.148	23.004
Набавна вредност на продадени стоки		(26.776)	(49.310)
Материјали, суровини и услуги	20	(39.013)	(35.663)
Трошоци за вработени	21	(60.293)	(55.908)
Депрецијација и амортизација	5.1,5.2,6,7	(11.543)	(14.302)
Останати оперативни трошоци	22	(4.336)	(8.384)
Добивка од оперативно работење		5.200	4.746
Финансиски приходи		1.189	126
Финансиски (расходи)		(4.146)	(4.209)
Нето финансиски (расходи)	23	(2.957)	(4.083)
Добивка пред оданочување		2.243	663
Данок на добивка	24	(276)	(340)
Нето добивка за годината		1.967	323
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		1.967	323
Заработувачка по акција	25		
- Основна и разводнета (Денари по акција)		11	2

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

АГРОЛОЗАР АД, с.Хамзали БОСИЛОВО

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Акционерски капитал	Резерви	Акумулир. добивка	Вкупно
01 јануари 2024	55.473	17.911	160.007	233.391
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Распоред на акумулирани добивки (Бел.13)	-	291	(291)	-
Вкупно трансакции со сопствениците	-	291	(291)	-
Добивка за годината	-	-	1.967	1.967
<i>Останата сеопфатна добивка</i>	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	1.967	1.967
31 декември 2024 година	55.473	18.202	161.683	235.358
01 јануари 2023	55.473	25.383	152.212	233.068
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Распоред на резерви во акумулирани добивки (Бел.13)	-	(7.472)	7.472	-
Вкупно трансакции со сопствениците	55.473	17.911	159.684	233.068
Добивка за годината	-	-	323	323
<i>Останата сеопфатна добивка</i>	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	323	323
31 декември 2023 година	55.473	17.911	160.007	233.391

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината која завршува на 31 декември 2024

Во илјади денари

	Бел.	2024	2023
Добивка пред оданочување		2.243	663
<u>Исправки за:</u>			
Депрецијација и амортизација	5.1, 5.2, 6,7	11.543	14.302
Загуби од оштетување на побарувања	22	175	554
Капитална загуба од продадени НПО	22	235	-
Приходи од вредносно усогласување на НПО	19	-	(1.898)
Приходи од дополнителни одобрени попусти	19	(306)	(500)
Приходи од отпис на обврски	18	(2.226)	(13.001)
Кало, растур, кршење и расипување	22	-	2.705
Вредносно усогласување на финансиски средства расположливи за продажба	22	6	-
Трошоци од дадени примероци за испитување	22	3	27
Попусти, рабати, акциска продажба, рекламации на купувачи	22	75	32
Приходи од камати	23	(1.116)	(27)
Расходи по камати	23	4.021	4.057
Добивка од работење пред промени во оперативен капитал		14.653	6.914
<i>Промени во оперативниот капитал:</i>			
Залихи		(780)	5.398
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(16.326)	9.596
Обврски кон добавувачи и останати обврски		(12.014)	(12.499)
Готовина од оперативни активности		(14.467)	9.409
(Платени) камати		(4.021)	(4.057)
(Платен) данок на добивка		(365)	(332)
		(18.853)	5.020
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постојки и опрема		(8.359)	(4.413)
Набавка на биолошки средства		(1.087)	(1.161)
Дадени позајмици		(37.124)	(53.536)
Наплатени позајмици		59.984	63.153
Прилив по камати		1.116	27
		14.530	4.070
Финансиски активности			
(Отплата на) позајмици		38.922	(44.455)
Приливи по позајмици		41.981	36.687
		3.059	(7.768)
Нето промени кај паричните средства и еквиваленти		(1.264)	1.322
Парични средства и еквиваленти на почетокот од периодот		1.463	141
Парични средства и еквиваленти на крајот од периодот	13	199	1.463

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

“АГРОЛОЗАР” АД, с.Хамзали Босилово (во понатамошниот текст Друштвото) е Акционерско друштво регистрирано согласно Законот за трговските друштва. Основна дејност на Друштвото претставува одгледување на овошни насади производство и пласман на овошје, винско грозје и вино. Друштвото е регистрирано и за вршење на дејности од надворешно-трговскиот промет во рамките регистрираните дејности. Друштвото ги извршува своите деловни активности во земјата и странство и со состојба на 31 декември 2024 година просечниот број на вработени изнесува вкупно 123 лица (2023: 125 лица).

Седиштето на друштвото се наоѓа во с.Хамзали Босилово, ул. Населено место без уличен систем бр.8 Хамзали, Босилово.

Акциите на Друштвото се котирали на слободниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Друштвото ја води сметководствената евиденција и подготвува финансиски извештаи во локалната валута – Македонски Денар (МКД или Денар) која претставува функционална и презентациска валута.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.1. Основа за подготовка (продолжува)

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено. Онаму каде што е неопходно направени се прилагодувања во презентацијата на споредбените податоци со цел истата да одговара на презентацијата на тековните податоци.

2.2. Грешки

Грешки можат да произлезат во однос на признавање, мерење, презентирање или обелоденување на елементи од финансиските извештаи. Ентитетот ги корегира материјалните грешки од претходниот период ретроактивно, во првиот сет на финансиски извештаи кои се одбрани за издавање откако тие ќе бидат откриени со повторно прикажување на споредбените износи за претходниот презентираен период во кој настанала грешката.

2.3. Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2024	31 декември 2023
1 УСД	58,8807 Денари	55,6516 Денари
1 ЕУР	61,4950 Денари	61,4950 Денари
1 КАД	40,9012 Денари	41,9990 Денари

2.4. Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.5. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Опрема	4-10 години
Останата опрема и моторни возила	4-10 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.6. Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од четири години.

2.7. Биолошки средства

Биолошките средства кои се состојат од овошни насади се признаени според нивната објективна вредност, намалена за проценетите трошоци во моментот на продажбата, при што промените во објективната вредност се признаваат како добивки / загуби во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот на нивно настанување. Проценетите трошоци во моментот на продажбата се состојат од трошоци кои се неопходни за реализација на продажбата. Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност, намалена за проценетите трошоци на продажба во моментот на стекнувањето.

2.8. Вложувања во недвижности за изнајмување

Недвижностите, сопственост на Друштвото, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности за изнајмување.

Недвижностите за изнајмување, кои се состојат од недвижности и опрема, се евидентирани според нивната набавна или претпоставена набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.5.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.9. Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.10. Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.10. Финансиски средства (продолжува)

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивидени од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.10. Финансиски средства (продолжува)

Оштетувањето на финансиските средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.10. Финансиски средства (продолжува)

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот. Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

2.11. Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.12. Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

2.13. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.14. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања (продолжува)

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентирианиот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентирианиот износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.15. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

2.16. Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот), на приливите од емисијата.

(в) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од задолжителни резерви и резерви од реинвестирана добивка се создадени во текот на периодите врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.17. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност. Овие финансиски обврски се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече.

Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.18. Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.19. Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.20. Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, корегирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.20. Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен трошок се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

2.21. Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени.

Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Со оглед на тоа дека Друштвото е регистрирано како Заштитно друштво, има право на рефундирање на одредени платени придонеси утврдени согласно законските прописи.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.22. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.23. Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.24. Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба на производи и стоки

Приходот од продажба на производи се признава во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфични критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се сметаат разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.25. Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на пропорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.26. Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.27. Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.28. Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.29. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

3.1. Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансикиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи и парични средства и парични еквиваленти.

Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја и политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на Извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<i>Класи на фин. средства - евидентирана вредност</i>		
Финансиски средства расположливи за продажба	-	6
Финансиски побарувања	19.057	41.917
Побарувања од купувачи, нето	45.108	33.283
Парични средства и еквиваленти	199	1.463
	<u>64.364</u>	<u>76.669</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.3. Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

31 Декември 2024

	Тековни				Нетековни
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Обврски кон добавувачи	57.964	-	-	-	-
Обврски за неисплатени нето плати	3.008	-	-	-	-
Позајмици со камата	56.586	9.315	12.227	-	-
	117.558	9.315	12.227		-

31 Декември 2023

	Тековни				Нетековни
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Обврски кон добавувачи	72.025	-	-	-	-
Обврски за неисплатени нето плати	2.722	-	-	-	-
Позајмици со камата	41.521	8.377	24.263	908	
	116.268	8.377	24.263	908	

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.4. Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	2024	2023
Средства		
ЕУР	333	553
УСД	1.113	1.278
	1.446	1.831
Обврски		
ЕУР	31.399	42.694
	31.399	42.694
Нето средства	(29.953)	(40.863)

Анализа на сензитивноста на странски валути

	Нето износ	% промени	Позитивни промени	2024 Негативни промени
ЕУР	(31.066)	1%	(311)	311
УСД	1.113	5%	56	(56)
Добивка / (Загуба)	(29.953)		(255)	255

	Нето износ	% промени	Позитивни промени	2023 Негативни промени
ЕУР	(42.141)	1%	(421)	421
УСД	1.278	5%	64	(64)
Добивка / (Загуба)	(40.863)		(357)	357

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.4. Пазарни ризици (продолжува)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР и 5% во однос на УСД. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и 5% во однос на УСД. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и 5% во однос на УСД, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат неповолен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.4. Пазарни ризици (продолжува)

	2024	2023
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Финансиски средства расположливи за продажба	-	6
Финансиски побарувања	19.057	41.917
Побарувања од купувачи, нето	45.108	33.283
Парични средства и еквиваленти	10	18
	64.175	75.224
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	189	1.445
	189	1.445
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	-	-
	-	-
	64.364	76.669
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски кон добавувачи	57.964	72.025
Обврски за неисплатени нето плати	3.008	2.722
Позајмици	11.726	14.253
	72.698	89.000
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	42.515	32.706
	42.515	32.706
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	23.887	28.110
	23.887	28.110
	139.100	149.816

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

	2024		
	Нето износ	2%	(2%)
Со променлива каматна стапка	(23.698)	(474)	474
			2023
	Нето износ	2%	(2%)
Со променлива каматна стапка	(26.665)	(533)	533

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

3.5. Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на содружникот, да врати капитал на содружникот, да издаде нови удели или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 15, парични средства и еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2024	2023
Позајмици со камата	78.128	75.069
Парични средства и еквиваленти	(199)	(1.463)
Нето обврски	77.929	73.606
Капитал	235.358	233.391
	33%	32%

3.6. Процена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.7. Процена на објективна вредност (продолжува)

3.7.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиска состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјада денари):

31 декември 2024	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
31 декември 2023	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски средства расположливи за продажба	-	-	6	6

Финансиските средства расположливи за продажба се состои од учество во капиталот на домашен правен субјект.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.7.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2024	2023	2024	2023
Средства				
Финансиски побарувања	19.057	41.917	19.057	41.917
Побарувања од купувачи, нето	45.108	33.283	45.108	33.283
Парични средства и еквиваленти	199	1.463	199	1.463
Вкупни средства	64.364	76.663	64.364	76.663
Обврски				
Позајмици со камата	78.128	75.069	78.128	75.069
Обврски кон добавувачи	57.964	72.025	57.964	72.025
Обврски за неисплатени нето плати	3.008	2.722	3.008	2.722
Вкупни обврски	139.100	149.816	139.100	149.816

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Објективната вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност. Објективната вредност на позајмените со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки и специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Оштетување кај недвижностите, постројките и опремата

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Ризик од флукуација на пазарната понуда и побарувачка кај овошјето, грозјето и виното

Друштвото е изложено на ризик од флукуација на пазарните цени и обемот на понудата и побарувачката на овошје, винско и трпезно грозје. Доколку е возможно, Друштвото управува со овој ризик на начин што го димензионира обемот на производство во согласност со обемот на пазарната понуда и побарувачка. Раководството врши редовна анализа на пазарните трендови со цел ценовната структура на производите да соодветствуваат на пазарот како и тоа да планираниот обем на бербата да соодветствуваат на пазарната побарувачка.

Климатски и други ризици

Овошни насади на Друштвото се изложени на ризик од штети поради климатските промени, болести, пожари и други природни сили. Друштвото имплементира екстензивни процеси кои имаат за цел надзор и надминување на овие ризици вклучувајќи редовни инспекции, пестицирања и надзор од потенцијални болести.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжува)

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2024 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираниите вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5.1, 5.2, 6 и 7.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

5.1 НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати средства	Аванси за инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
На 01 јануари 2023	47.886	38.430	118.566	11.647	216.529
Набавки	639	743	-	3.031	4.413
На 31 декември 2023	48.525	39.173	118.566	14.678	220.942
На 01 јануари 2024					
Набавки	2.579	413	5.074	293	8.359
Пренос од инвестиции во тек	-	-	11.829	(11.829)	-
(Продажби и расходувања)	-	-	(469)	-	(469)
На 31 декември 2024	51.104	39.586	135.000	3.142	228.832
Акумулирана депрецијација					
На 01 јануари 2023	-	7.818	75.976	-	83.794
Депрецијација за годината	-	960	5.989	-	6.949
На 31 декември 2023	-	8.778	81.965	-	90.743
На 01 јануари 2024					
Депрецијација за годината	-	961	3.229	-	4.190
(Продажби и расходувања)	-	-	(234)	-	(234)
На 31 декември 2024	-	9.739	84.960	-	94.699
Нето евидентирана вредност					
На 31 декември 2023	48.525	30.395	36.601	14.678	130.199
На 31 декември 2024	51.104	29.847	50.040	3.142	134.133

Расходување на недвижности, постројки и опрема

Во текот на 2024 година Друштвото расходуваше недвижности, постројки и опрема со набавна вредност во износ од 469 илјади Денари и акумулирана амортизација во износ од 234 илјади денари. Нивната неотпишана вредност признаена во останати трошоци е во износ од 235 илјади денари (Бел.22).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

5.1 НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА (продолжува)

Аванси за и инвестиции во тек

На 31 декември 2024 и 2023 година, за аванси во, и инвестициите во тек се состојат од:

	2024	2023
Вложување во фотоволтаични системи	-	11.458
Вложување во градежни објекти (стан)	2.008	2.008
Вложување во помошен магацин	1.113	1.133
	3.142	14.678

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба 31 декември 2024 година, Друштвото го има заложено целокупниот свој недвижен и подвижен имот со нето сметководствена вредност на износ од 134.133 илјади денари како обезбедување за одобрените позајмици со камата од страна на Прокредит Банка АД Скопје и Комерцијална Банка АД Скопје (Белешка 5 и 15). Дополнително, Друштвото со своите недвижности, постројки и опрема гарантира за исполнување на обврските согласно склучено договор за пристапување кон долг за обезбедување на одобрени кредити на Далвина дооел с.Хамзали како солидарен должник.

5.2 ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

	Градежни објекти
Набавна вредност	
На 01 јануари 2023	91.530
Набавки	-
Продажби и расходувања	-
На 31 декември 2023	91.530
На 01 јануари 2024	91.530
Набавки	-
Продажби и расходувања	-
На 31 декември 2024	91.530
Акумулирана депрецијација	
На 01 јануари 2023	17.301
Депрецијација за годината	2.289
Вредносно усогласување на акумулирана амортизација	(1.898)
На 31 декември 2023	17.692
На 01 јануари 2024	17.692
Депрецијација за годината	2.289
На 31 декември 2024	19.981
Нето евидентирана вредност	
На 31 декември 2023	73.838
На 31 декември 2024	71.549

Со состојба на 31 декември 2024 година Друштвото има дадено под оперативен наем дел од своите градежни објекти – визба на мнозинскиот сопственик Далвина дооел,с.Хамзали со нето евидентирана вредност во износ од 71.549 илјади денари (2023: 73.838 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

5.2 ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ (ПРОДОЛЖУВА)

Приходите од оперативниот наем за годината што заврши на 31 декември 2024, изнесуваат 2.414 илјади денари (2023: 2.288 илјади денари) (Белешка 19).

Залог врз вложувања во недвижности

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година Друштвото ги има заложено своите вложувања во недвижности како гаранција за отплата на обврските по позајмици (види Белешка 15 и 26).

6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер
Набавна вредност	
На 01 јануари 2023	277
Набавки	-
Продажби и расходувања	-
На 31 декември 2023	277
На 01 јануари 2024	277
Набавки	-
Продажби и расходувања	-
На 31 декември 2024	277
Акумулирана депрецијација	
На 01 јануари 2023	277
Амортизација за годината	-
На 31 декември 2023	277
На 01 јануари 2024	277
Амортизација за годината	-
На 31 декември 2024	277
Нето евидентирана вредност	
На 31 декември 2023	-
На 31 декември 2024	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

	Повеќегодишни насади	Аванси и инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
На 01 јануари 2023	146.304	43.559	189.863
Набавки	-	1.161	1.161
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-
На 31 декември 2023	146.304	44.720	191.024
На 01 јануари 2024			
Набавки	-	1.087	1.087
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-
На 31 декември 2024	146.304	45.807	192.111
Акумулирана депрецијација			
На 01 јануари 2023	100.870	-	100.870
Депрецијација за годината	5.064	-	5.064
На 31 декември 2023	105.934	-	105.934
На 01 јануари 2024	105.934	-	105.934
Депрецијација за годината	5.064	-	5.064
На 31 декември 2024	110.998	-	110.998
Нето евидентирана вредност			
На 31 декември 2023	40.370	44.720	85.090
На 31 декември 2024	35.306	45.807	81.113

Инвестиции во тек

На 31 декември 2024 и 2023 година инвестициите во тек се состојат од:

	2024	2023
Вложување во овошни насади (грозје)	45.806	44.720
	45.806	44.720

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

8. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	2024	2023
Вложувања во хартии од вредност во домашни правни субјекти		
- Котирани	-	-
- Некотирани	-	6
	-	6

Движењето на сметката во вложувања во финансиски средства расположливи за продажба во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
На 01 јануари	6	6
Оштетување/вложување во удели впо домашни правни субјекти	(6)	-
Промени во објективната вредност:		
- Признаени во останата сеопфатна добивка	-	-
На 31 декември	-	6

9. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

31 Декември 2024	Кредити и побарувања	Расположливи за продажба	Вкупно
Средства според			
Извештајот за финансиската состојба			
Финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-
Финансиски побарувања	19.057	-	19.057
Побарувања од купувачи, нето	45.108	-	45.108
Парични средства и еквиваленти	199	-	199
	64.364	-	64.364
Обврски според			
Извештајот за финансиската состојба			
Позајмици		78.128	78.128
Обврски кон добавувачи		57.964	57.964
Обврски за неисплатени нето плати		3.008	3.008
		139.100	139.100

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9 ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ (ПРОДОЛЖУВА)

31 Декември 2023	Кредити и побарувања	Расположливи за продажба	Вкупно
Средства според Извештајот за финансиската состојба			
Финансиски с-ва расположливи за продажба	-	6	6
Финансиски побарувања	41.917	-	41.917
Побарувања од купувачи, нето	33.283	-	33.283
Парични средства и еквиваленти	1.463	-	1.463
	76.663	6	76.669

	Останати фин. обврски. по аморт. наб.вр.	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиската состојба		
Позајмици	75.069	75.069
Обврски кон добавувачи	72.025	72.025
Обврски за неисплатени нето плати	2.722	2.722
	149.816	149.816

10. ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА

	2024	2023
Краткорочни финансиски побарувања		
Дадени позајмици на правни лица	19.057	41.917
Вкупно финансиски побарувања	19.057	41.917

Во текот на 2024 година, Друштвото одобри позајмици во износ од 37.124. илјади денари (2023:53.536 илјади денари) и оствари прилив од наплата во износ од 59.984 илјади денари (2023: 63.153 илјади денари)

11. ЗАЛИХИ

	2024	2023
Суровини и материјали	17.254	15.496
Ситен инвентар	5.769	6.255
Трговски стоки во магацин	3.212	3.704
	26.235	25.455

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2024	2023
Побарувања од купувачи		
Побарувања од купувачи во земјата	43.662	31.672
Побарувања од купувачи во странство	1.446	1.611
	45.108	33.283
Намалено за: резервирања за оштетувања	-	-
	45.108	33.283
Останати побарувања		
Однапред платени трошоци	6	10
Побарување за дадени аванси	4.472	220
	4.478	230
	49.586	33.513

Со состојба на 31 декември 2024 година кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачите и авансите кон добавувачите на Друштвото е како што следи:

	Недоспесни и доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	45.108	-	45.108
Исправка на вредност	-	-	-
	45.108	-	45.108

Со состојба на 31 декември 2023 година кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачите и авансите кон добавувачите на Друштвото е како што следи:

	Недоспесни и доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	33.283	-	33.283
Исправка на вредност	-	-	-
	33.283	-	33.283

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (продолжува)

Анализата на старосната структура на доспеани но неотпишани побарувања од купувачите и аванси на добавувачи со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
До 12 месеци	43.662	18.512
Над 1 година	1.446	14.771
	45.108	33.283

Во текот на 2024 година, Друштвото отпиша целосно ненаплатливи побарувања, на товар на тековните расходи во износ од 175 илјади Денари (2023: 554 илјади Денари) (Белешка 22).

13. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

	2024	2023
Денарски и девизни сметки во домашни банки	189	1.445
Готовина во благајна	10	18
	199	1.463

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

14. КАПИТАЛ

Акционерски капитал

На 31 декември 2024 година регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 55.473 илјади Денари. Истиот е поделен на 178.943 запишани и во целост платени обични акции со номинална вредност од 5 ЕУР по акција (2023: 55.473 илјади Денари).

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	Број на акции 2024	Во % 2024	Број на акции 2023	Во % 2023
Далвина дооел, с. Хамзали Босилово	170.614	95,35%	170.614	95,35%
Останати акционери	8.329	4,65%	8.329	4,65%
	178.943	100%	178.943	100%

Промените во акционерскиот капитал во текот на 2024 и 2023 година се како што следи:

	Број на акции			Износ (во 000 мкд)		
	Во оптек	Сопствени	Вкупно	Во оптек	Сопствени	Вкупно
01 јануари 2023	178.822	121	178.943	55.435	38	55.473
31 декември 2023	178.822	121	178.943	55.435	38	55.473
01 јануари 2024	178.822	121	178.943	55.435	38	55.473
31 декември 2024	178.822	121	178.943	55.435	38	55.473

Резерви

Движењето на сметките на резервите во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

	Задолжителни резерви	Резерви за инвестиции	Вкупно
01 јануари 2023	7.919	17.464	25.383
Пренос во акумулирани добивки	-	(7.472)	(7.472)
31 декември 2023 / 01 јануари 2024	7.919	9.992	17.911
Пренос во акумулирани добивки	-	291	291
31 декември 2024	7.919	10.283	18.202

Дивиденди

Во текот на 2024 и 2023 годината Друштвото нема објави и исплати на дивиденди.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. ПОЗАЈМИЦИ

	2024	2023
Долгорочни позајмици со камата од домашни банки		
-Договор за рамковна револвинг кредитна линија од ПроКредит Банка АД Скопје на износ од 6.500 илјади МКД, со рок на доспевање 19.06.2026 и каматна стапка 2,75%, годишна, фиксна	3.250	3.575
-Договор за рамковна револвинг кредитна линија од ПроКредит Банка АД Скопје на износ од 12.000 илјади МКД, со рок на доспевање 19.06.2026 и каматна стапка 2,75%, годишна, фиксна	-	12.000
-Договор за кредит од ПроКредит Банка АД Скопје на износ од 395 илјади ЕУР, со рок на доспевање 02.07.2026 и каматна стапка од шестмесечен ЕУРИБОР+2,75%, годишна, променлива	9.072	13.873
-ПроКредит Банка на износ од 46 илјади евра, рок на враќање 04.12.2029 и каматна стапка 4,8%-фиксна	2.829	-
-Комерцијална Банка долгорочен кредит во износ од 5.000илјади денари, рок на враќање-19.07.2028, годишна кам.стапка 3,8%	5.000	-
-Комерцијална Банка долгорочен кредит во износ од 3.000илјади денари, рок на враќање-12.08.2027, годишна кам.стапка 4,5%	3.000	-
-Комерцијална Банка АД Скопје на износ од 3.500 илјади МКД, со рок на доспевање 28.12.2024 и променлива кам. стапка референтна каматна стапка + 4.68% но не помалку од 5.7%, годишна	-	292
-Договор за кредит од ПроКредит Банка АД Скопје на износ од 140 илјади ЕУР, со рок на доспевање 05.08.2030 и каматна стапка од шестмесечен ЕУРИБОР+3,22%, годишна, променлива	6.657	7.612
-Комерцијална Банка – револвинг позајмица со лимит ЕУР 1.500.000, рок на враќање: 19 ноември 2024, променлива кам. стапка 4.33%	-	6.333
-Развојна Банка на Северна Република Македонија – позајмица на износ од 5.535 илјади денари, рок на враќање:3 години со една година грејс период, бескаматна	-	1.384
	29.808	45.069
Тековна доспеаност	(8.266)	(11.521)
Долгорочен дел од долгорочните позајмици	21.542	33.548
Краткорочни позајмици од правни лица		
ПЕ-Вреќи доо увоз извоз Охрид	6.131	6.131
Оранжерии Добра доо	-	7.819
Агрохемија дооел Скопје	9.026	2.003
Ван-пром Иловица - 700 илјади МКД -доспевање во рок од една година - бескаматна	700	-
Синпекс Доо -1.000 илјади МКД - доспевање 25.12.2025 - бескаматна	1.000	-
ПроКредит Банка- кредит со еднократна отплата на износ од 70 илјади евра, рок на враќање 09.12.2025 и каматна стапка 4,8%-фиксна	4.305	-
Комерцијална Банка – револвинг позајмица со лимит ЕУР 1.500.000, рок на враќање: 19 ноември 2025, променлива кам. стапка референтна каматна стапка објавена на веб страната на банката + 2,52% но не помалку од 3,8%, годишна	2.333	-
Договор за рамковна револвинг кредитна линија од ПроКредит Банка АД Скопје на износ од 12.000 илјади МКД, со рок на доспевање 30.06.2025 и каматна стапка 4,8%, годишна, фиксна	12.000	-
Комерцијална Банка 3.000.000 МКД, рок на враќање: 09 јули 2025, пропорционална каматна стапка 6,44 %	-	3.000
Комерцијална Банка 3.000.000 МКД, рок на враќање: 20 јули 2025, пропорционална каматна стапка 6,44 %	1.500	3.000
Комерцијална Банка 3.000.000 МКД, рок на враќање: 24 ноември 2025,пропорционална каматна стапка 5,6 %	3.000	5.000
Комерцијална Банка -6.000 илјади денари, рок на враќање: 08.03.2025, каматна стапка 4,77 %-годишна	6.000	-
	45.995	26.953
Краткорочен дел на долгорочни позајмици и камати		
Позајмици од физички лица	1.000	2.000
Обврски по камати	1.325	1.047
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици	8.266	11.521
Вкупно краткорочни позајмици	56.586	41.521
Вкупно позајмици	78.128	75.069

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15 ПОЗАЈМИЦИ (продолжува)

Доспевањето на долгорочните обврски по позајмици е како што следува:

	2024	2023
Во рок од 12 месеци	9.315	8.377
Од 2 до 5 години	12.227	24.263
Над 5 години	-	908
	21.542	33.548

Залог врз недвижности постројки и опрема

Со состојба 31 декември 2024 година, Друштвото го има заложено целокупниот свој недвижен и подвижен имот како обезбедување за одобрените позајмици со камата од страна на ПроКредит Банка АД Скопје и Комерцијална Банка АД Скопје (Белешка 5 и 26). Дополнително, Друштвото со своите недвижности, постројки и опрема гарантира за исполнување на обврските согласно склучено договор за пристапување кон долг за обезбедување на одобрени кредити на Далвина доел с.Хамзали како солидарен должник (2024 година: залог на дел од своите недвижности, постројки и опрема со проценета вредност од 91.530 илјади Денари).

16. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2024	2023
Обврски кон добавувачи		
Домашни добавувачи	51.761	50.872
Странски добавувачи	6.203	21.153
	57.964	72.025
Останати обврски		
Обврски за нето плати	3.008	2.722
Обврски за даноци и придонеси на плата	1.624	1.504
Обврски по ДДВ	1.547	1.305
Обврски спрема вработени по други основи	370	550
Обврски за наем на земјиште – концесија	2.561	2.700
Обврски по примени аванси од купувачи	869	2.000
Пресметани одложени трошоци	458	141
Останати обврски	-	-
	10.437	10.922
	68.401	82.947

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

	2024	2023
17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА		
Продажба на готов производ на домаш.пазар	116.009	116.182
Продажба на готов производ на странски пазар	16.755	16.126
Приходи од продажба на електрична енергија	23	-
Вкупно приходи од продажба	132.787	132.308

	2024	2023
18. ПРИХОД ОД ОТПИС НА ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ		
Приходи од отпишани побарувања од Агрохемија Дооел	2.226	13.001
	2.226	13.001

	2024	2023
19. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ		
Приходи од субвенции	9.428	18.318
Приходи од наемнини	2.414	2.288
Приходи од рабати и попусти	306	500
Приходи од вредносно усогласување на недвижности, постројки и опрема	-	1.898
	12.148	23.004

Приходите од субвенции во вкупен износ од 9.428 илјади денари (2023: 18.318 илјади денари) се добиено до страна на Агенција за финансиска подршка во земјоделството и рурален развој при Министерството за земјоделие како дел од програмата за финансиска подршка во земјоделството за 2023/2024 година и се однесуваат за нови насади.

	2024	2023
20. МАТЕРИЈАЛИ, СУРОВИНИ И УСЛУГИ		
Материјали	16.085	18.557
Трошоци за енергија и гориво	9.857	9.163
Потрошени резервни делови и ситен инвентар	6.981	4.289
Услуги од надворешни субјекти	6.090	3.654
	39.013	35.663

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

21. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2024	2023
Бруто плати	55.166	49.159
Останати со закон утврдени трошоци	5.127	6.749
	60.293	55.908

22. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2024	2023
Закупнина	2.445	2.585
Трошоци за платен промет и чланарини	584	404
Услуги	375	565
Неотпишана вредност на продадени НПО(Бел.5)	234	-
Трошоци за репрезентација	191	113
Оштетување и отпис на побарувања од купувачи (Бел.12)	175	554
Трошоци за осигурување	113	143
Дополнително одобрени попусти и рекламации	75	32
Дневници и надомест на трошоци за службени патувања	28	115
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саем	10	-
Даноци кои не зависат од резултатот	16	-
Вредносно усогласување на АФС	6	-
Трошоци за дадени примероци	3	27
Кало, растур, кршење и расипување (Бел.8)	-	2.705
Трошоци за спонзорство и донации	-	1.007
Останати трошоци од работењето	81	134
	4.336	8.384

23. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	2024	2023
Приходи		
Приходи од камати	1.116	27
Позитивни курсни разлики	73	99
	1.189	126
Расходи		
Расходи од камати	(4.021)	(4.057)
Негативни курсни разлики	(125)	(152)
	(4.146)	(4.209)
Нето финансиски (расходи)	(2.957)	(4.083)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

24. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувањето на вкупниот данок на добивка според Извештајот за сеопфатната добивка е како што следи:

	2024	2023
Добивка пред оданочување	2.243	663
<i>Усогласување за:</i>		
Неодбитни трошоци за даночни цели	812	3.353
Даночни олеснувања	(291)	(620)
Даночна основа	2.764	3.396
Даночна стапка	10%	10%
Тековен данок на добивка по стапка од 10%	276	340
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>12,30%</i>	<i>51,28%</i>

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

25. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Заработувачката/(загубата) по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката/(загубата) која припаѓа на имателите на обични акции, со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2024	2023
Добивка за имателите на обични акции	1.967	323
Пондериран просечен број на обични акции во оптек (Бел.14)	178.822	178.822
Заработувачка/(загуба) по акција – основна и развод. МКД	11	2

26. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2024, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 4.780 илјади Денари .

Со состојба на 31 декември 2024 година Друштвото покренало судски постапки во износ од 118 илјади Денари.

На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

26. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ (продолжува)

Заложени средства

На 31 декември 2024 година, Друштвото го има заложено целокупниот свој недвижен и подвижен имот како обезбедување за одобрените позајмици со камата од страна на ПроКредит Банка АД Скопје и Комерцијална Банка АД Скопје (Белешка 5 и 15). Дополнително, Друштвото со своите недвижности, постројки и опрема гарантира за исполнување на обврските согласно склучено договор за пристапување кон долг за обезбедување на одобрени кредити на Далвина дооел с.Хамзали како солидарен должник. (2024 година: залог на дел од своите недвижности, постројки и опрема со проценета вредност од 91.530 илјади Денари).

Даночен ризик

Посебните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежи на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во посебните финансиски извештаи.

27. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ

На 31 декември 2024 и 2023 година, Друштвото е еден деловен сегмент односно одгледување на овошни насади и производство и пласман на овошје, винско грозје и вино. Продажбите ги остварува на домашен и странски пазар како што следи:

	2024	2023
Република Македонија	116.032	116.182
Европа и Азија	16.755	16.126
	132.787	132.308

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

28. ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година.

	Побарув.	Обврски	Приходи	Расходи
31 декември 2024				
Агрохемија дооел, Скопје	4.036	24.123	12.747	10.810
Далвина дооел, с.Хамзали Босилово	54.316	-	65.547	1.442
Надоместоци за клучен раководен кадар	-	-	-	1.390
	58.352	24.123	78.294	13.642

	Побарув.	Обврски	Приходи	Расходи
31 декември 2023				
Агрохемија дооел, Скопје	-	12.574	15.717	-
Далвина дооел, с.Хамзали Босилово	70.772	-	46.639	-
Надоместоци за клучен раководен кадар	-	-	-	1.226
	70.772	12.574	62.356	1.226

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2024 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за
годината што завршува на 31 декември 2024